



## Кујнски механизми и системи







# Содржина

<b>Вагонетки за ниски елементи</b> .....	6 - 10 стр.
<b>Механизми за аголни елементи</b> .....	12 - 22 стр.
<b>Фиока на извлекување</b> .....	24 - 25 стр.
<b>Вагонетки за високи елементи</b> .....	26 - 35 стр.
<b>Механизми на спуштање за во висечки елементи</b> .....	36 - 38 стр.
<b>Ротирачка полица за во висечки елементи</b> .....	39 стр.
<b>Организација за во кујна</b> .....	40 - 47 стр.
<b>Цедалки за садови за во елемент</b> .....	48 стр.

# Легенда

## Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра \*) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија

**Φ** - Ознака за дијаметар.  
**L** - Ознака за должина.  
**H** - Ознака за висина.

**W** - Ознака за ширина.  
**C** - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.  
**D** - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.

## Кујнски механизми и системи



**Целосно отворање на вагонетка**



**Делумно отворање на вагонетка**



**Меко затворање на воагонетка**





# SNELLO

## Метална вагонетка за низок елемент



### • PINELLO SPICE

тесни метални полици за зачини



### • PINELLO CARGO

метални полици



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за PINELLO CARGO.




- Меко и тивко движење.
- Гумена подлога против пролизгување.
- Соодветно за чување зачини, средства за чистење, шишиња.
- Можност за поставување на трета полица за максимално искористување на висината.



- Предност во однос на жичани вагонетки:
  - Затворени основи на полиците кои спречуваат пропаѓање на мали предмети.
  - Модерен дизајн.
  - Поголемо искористување на просторот.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Pinello



W = Ширина 150/200/300mm

H = Висина 520mm

L = Должина 475mm



## Вагонетка за низок елемент Pinello - Пека



Шифра	За ширина на елемент	Носивост	Тип	Боја
601135	150mm	30kg	Spice	антрацит
601136	200mm		Cargo	
601137	300mm		Spice	бела
601139	150mm		Cargo	
601140	200mm			
601142	300mm			

- Сетот се состои од :
  - Лизгач со меко затворање.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.



## Додаток за Magic Corner Comfort

## Дрвени страници за STANDARD LIRO - Пека



Шифра	Боја
600962	дрво/даб

- Сетот се состои од 2 парчиња.

## Организатор со магнет - Пека



- Сетот се состои од 4 парчиња.

Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина


## Вагонетка со целосно извлекување со меко затворање Lamina - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601079	150mm	лева	антрацит
601080	300mm	странична монтажа	



601079



601080



## Вагонетка за низок елемент Ring - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
600996	150mm	лева	антрацит
600997	200mm		



600996





600997



Вагонетка за низок елемент - Vibo





Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
600007	150mm	десна	хром сјај
600095		лева	
600008	200mm	десна	
600100		лева	
600009	300mm	странична монтажа	



Вагонетка за низок елемент со Blum Tandem лизгач





Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601046	150mm	лева	антрацит
601048		десна	
601050	200mm	лева	
601052		десна	
601054	300mm	лева	
601056		десна	
601040	150mm	лева	хром сјај
601039		десна	
601042	200mm	лева	
601041		десна	
601044	300mm	лева	
601043		десна	



## Вагонетка за низок елемент со скриен лизгач




Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601045	150mm	лева	антрацит
601047		десна	
601049	200mm	лева	
601051		десна	
601053	300mm	лева	
601055		десна	
600442	150mm	лева	хром сјај
600441		десна	
600438	200mm	лева	
600437		десна	
601036	300mm	лева	
601035		десна	




## Вагонетка за низок елемент со телескопски лизгач



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
600451	150mm	лева/десна	хром сјај
600762	200mm		







PLENO STANDARD FIORO

шиф. 601032



подетални информации на [стр.29](#)



STANDARD FIORO

шиф. 600540

подетални информации на [стр.25](#)



# MAGIC CORNER COMFORT



Метален механизам за аголен елемент во кујна

- **MAGIC CORNER COMFORT LIRO**  
целосно метални полици



- **MAGIC CORNER COMFORT LIRO**  
метални полици со дрвени фронтони





- Оптимално користење на аголниот простор.
- Идеални за чување на прибор за готвење и јадење.
- Подесување на висина на предните полици.




- Пристап и преглед од 3 страни.
- Лесни за одржување, предните полици лесно се монтираат и демонтираат.
- Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Magic Corner Comfort

Лев механизам



Десен механизам



H = Висина 545mm; L = Должина 500mm; W = Ширина 862 - 971mm



## Механизам за аголен елемент Magic Corner Comfort LIRO - Пека



Шифра	За ширина на елемент	Носивост на механизам	Тип	Боја
601126	900mm	36kg	лев	бел
601127			десен	
601128			лев	антрацит
601129			десен	

- Сетот се состои од:
  - 1 рамка.
  - 4 clip-on метални полици со фронт од дабово дрво.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
- Задните полици може да се извлекат индивидуално.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за MAGIC CORNER COMFORT LIRO.



### Додаток за Magic Corner Comfort

## Дрвени страници за STANDARD LIRO - Пека



Шифра	Боја
600962	дрво/даб

- Сетот се состои од 2 парчиња.

## Организатор со магнет - Пека



- Сетот се состои од 4 парчиња.

Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина

# MAGIC CORNER STANDARD

Метален механизам за аголен елемент



- **MAGIC CORNER COMFORT LIRO**  
целосно метални полици



- **MAGIC CORNER COMFORT LIRO**  
метални полици со дрвени фронтони





- Со едно извлекување на фронтот од елементот, полиците автоматски се лизгаат напред.
- Едноставно решение кое ви помага најдобро да го искористите аголниот простор.




- Целосен пристап до секој дел од полиците.
- Сите полици можат лесно да се демонтираат и монтираат за чистење.
- Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Magic Corner Standard

Лев механизам



Десен механизам



H = Висина 540mm; L = Должина 500mm; W = Ширина 860 - 971mm



## Механизам за аголен елемент MAGIC CORNER STANDARD LIRO - Пека



Шифра	За ширина на елемент	Носивост на механизам	Тип	Боја
601131	900mm	32kg	лев	бел
601132			десен	
601133			лев	антрацит
601134			десен	

• Сетот се состои од:

- 1 рамка.
- 4 clip-on метални полици со фронт од дабово дрво.
- Гумена подлога против пролизгување за сите полици.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за MAGIC CORNER STANDARD LIRO.



### Додаток за Magic Corner Comfort

## Дрвени страници за STANDARD LIRO - Пека



Шифра	Боја
600962	дрво/даб

• Сетот се состои од 2 парчиња.

## Организатор со магнет - Пека



• Сетот се состои од 4 парчиња.

Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина

# НОВО FLY BOX

**VIBO**

## Еволуција на комфор

**interzum**  
Award  
Best of the best



### Предности на Fly Box



Максимална оптимизација на просторот



Голема носивост од 25kg по ниво



+ 29% искористеност на аголниот елемент



4 полици кои лесно се отстрануваат за полесно чистење



Универзален лев/десен



2 независни нивоа на извлекување



+ 29% поголем простор за складирање



Целосно извлекување со едно движење




Целосно извлекување



## Механизам за аголен елемент Fly Box - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601077	900mm	универзален лев/десен	антрацит



- Вкупна носивост на механизмот: 50кг.
- Носивост на предни полица: 15кг по полица.
- Носивост на внатрешни полица: 10kg по полица.

Достапен по нарачка.

Сетот се состои од :



Механизам за аголен елемент




Полица за елемент

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за Fly Box.




### Димензии на отворени полица на Fly Box



## Механизам за аголен елемент Smart Corner - Vibo




Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
600037	900mm	лев	хром сјај
600099		десен	



Сетот се состои од :



Механизам за аголен елемент




Полици за елемент

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за SMART CORNER.





Потребни димензии на елемент за монтажа на Smart Corner

Лев механизам



Десен механизам



H = Висина 600mm; L = Должина 500mm; W = Ширина 900mm



Механизам за аголен елемент LeMans Arena - Kessebohmer



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601004	900mm	десен	антрацит
601005		лев	
601002		десен	хром сјај
601003		лев	



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за LeMans Arena.



Сетот се состои од :



x2

Полица за аголен елемент



x1

Регулатор на висина




x2


Амортизер за меко затворање

Потребни димензии на елемент за монтажа на LeMans Arena

Лев механизам



Десен механизам




## Механизам за аголен елемент Fly Moon Lamina - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601101	900mm	лев	антрацит
601110		десен	






Сетот се состои од :



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за FLY MOON.



Потребни димензии на елемент за монтажа на Fly Moon



Механизам за аголен елемент Fly Moon - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
601006	900mm	десен	хром сјај
601007		лев	



Сетот се состои од :



x2

Полици за елемент



x1


Регулатор на висина

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за FLY MOON.




Потребни димензии на елемент за монтажа на Fly Moon

Лев механизам



Десен механизам






## Механизам за аголен елемент



Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
600630	900mm	десен	хром сјај
600631		лев	
600832		десен	антрацит
600833		лев	




Сетот се состои од :



x2

Полици за елемент



x2

Амортизер за меко затворање




x1


Регулатор на висина

Потребни димензии на елемент за монтажа на механизмот

Лев механизам



Десен механизам





# EXTENDO FIORO

Метална фиока на извлекување




## • EXTENDO FIORO

метални полици со дрвени фронтони



- Внатрешна фиока на извлекување со дрвен фронт.
- Погодни како отворени полици или како внатрешна полица зад лизгачки врати или врати со шарки.
- Заоблени агли на рабовите кои овозможуваат лесно чистење.
- Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Extendo Fioro



H = Висина на фиока 121mm;  
L = Должина на елемент 505mm;  
W = Ширина на елемент 450/600/900mm



## Фиока на извлекување EXTENDO FIORO - Река



Шифра	За ширина на елемент	Носивост	Боја
600543	450mm	25kg	антрацит
600544	600mm		
600545	900mm		

- Сетот се состои од:
  - 1 метална полица со фронт од дабово дрво.
  - 1 пар Blum Tandem лизгачи со целосно отворање со меко затворање.
  - Гумена подлога против пролизгување.
- Погодни за употреба како отворени полица или како внатрешна полица зад лизгачки врати или врати со шарки.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за EXTENDO FIORO.



### Додаток за Extendo

## Организатор со магнет - Река



- Сетот се состои од 4 парчиња.

Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина



# STANDARD LIRO

Метална вагонетка за висок елемент




- Стандардно извлекување на вагонетката со целосен преглед на продуктите.
- Пристап од две страни.
- Компактно решение за тесни елементи.
- Лесно отстранување на полиците за чистење.



- Можност за поставување на дрвени страници.
- Меко отворање и затворање
- Прилагодување на висината на полиците за максимално искористување.
- Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Standard



W = Ширина 150/300/400/450mm

H = Висина 2000mm

L = Должина 505mm

## Вагонетка за висок елемент STANDARD LIRO - Пека



Шифра	За ширина на елемент	Носивост	Боја
601121	150mm	120kg	антрацит
601122	300mm		
601123	400mm		
601125	450mm		

- Сетот се состои од:
  - Рамка и лизгач со целосно извлекување со меко отворање и затворање.
  - 5 метални полици.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
  - Држачи за фронт.
- Длабочина на внатрешноста: min. 500mm.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за STANDARD LIRO.



## Додаток за Standard

## Дрвени страници за STANDARD LIRO - Пека



Шифра	Боја
600962	дрво/даб

- Сетот се состои од 2 парчиња.

## Организатор со магнет - Пека



Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

- Сетот се состои од 4 парчиња.

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина



## Вагонетка со целосно извлекување со меко затворање - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Висина на елемент	Боја
600144	150mm	1780 - 2080mm	хром сјај
601073	300mm	1790-2120mm	
601074	400mm		
601075	450mm		
601076	600mm		



Сетот се состои од :



x1

Рамка за вагонетка




x1

Лизгач за рамка




x3

Држач за фронт



x5

Полица за вагонетка



Вагонетка за висок елемент Lamina - Vibo



 made in Italy

Шифра	За ширина на елемент	Висина на елемент	Боја
601095	150mm	1770-2220mm	антрацит
601096	300mm		
601097	400mm		



Сетот се состои од:




Рамка за вагонетка



Полица за вагонетка



Држач за фронт



# PLENO STANDARD

Метална вагонетка за висок елемент



- PLENO STANDARD  
МЕТАЛНИ ПОЛИЦИ




- Погодни за кујна, дневен простор или гардеробери.
- Со едно отворање на фронтот се извлекуваат сите полици.
- Целосен преглед и лесен пристап.
- Лесно отстранување на полиците за чистење.



- Вграден механизам кој овозможува глатко и тивко отворање.
- Висината на полиците може да се подесува без употреба на алат.
- Универзален механизам, може да се монтира како лев или десен.
- Брза и лесна монтажа.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Pleno Standard



W = Ширина 450/600mm  
H = Висина 1900mm  
L = Должина 500mm



## Вагонетка за висок елемент PLENO STANDARD - Пека



Шифра	За елемент Н x W x L	Носивост	Боја
601143	1900x450x500mm	100kg	антрацит
601146	1900x600x500mm		

- Сетот се состои од:
  - Рамка и лизгач.
  - 6 метални полици.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
- Агол на отворање: max.110°.
- Компатибилен со стандардни шарки.



## Додаток за Pleno Standard Fioro

## Организатор со магнет - Пека



Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина

- Сетот се состои од 4 парчиња.



МЕХАНИЗМ **Swing Out**



## Механизам Swing Out - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Висина на елемент	Боја
601098	600mm	1675mm	антрацит



- Се препорачува примена на шарки (120°) со меко затворање.
- Механизмот е универзален и може да се монтира како лев или десен.

Сетот се состои од:



x1

Рамка за вагонетка



x3

Надворешна полица



x3

Внатрешна полица





# PLENO PLUS

## Метална вагонетка за висок елемент



### • PLENO PLUS FIORO

метални полици со дрвени фронтони



### • PLENO PLUS LIBELL

целосно метални полици




- Целосен преглед со само едно отворање на елементот.
- Сите полици се лизгаат истовремено
- Полици на врата за помали намирници и зачини.



- Големите полици автоматски се лизгаат напред при отворање на вратата.
- Меко отворање и затворање.
- Може да се монтира лево или десно.
- Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Pleno Plus



W = Ширина 600mm

H = Висина 1900mm

L = Должина 500mm

## Вагонетка за висок елемент PLENO PLUS FIORO - Пека




Шифра	За елемент Н x W x L	Носивост	Боја
601029	1900 x 600 x 500mm	100kg	антрацит

- Сетот се состои од:
  - Рамка и лизгач.
  - 9 метални полици со фронта од дабово дрво
  - 3 полици на врата со длабочина 161mm.
  - 3 полици во елемент горе со длабочина 268mm.
  - 3 полици во елемент долу со длабочина 403mm.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
- Агол на отворање: max.110°.
- Капацитет на врата: max. 3kg на полица.
- Компатибилен со стандардни шарки.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за PLENO PLUS FIORO.



## Вагонетка за висок елемент PLENO PLUS LIBELL - Пека




Шифра	За елемент Н x W x L	Носивост	Боја
601030	1900 x 600 x 500mm	100kg	бела
601031			антрацит

- Сетот се состои од:
  - Рамка и лизгач.
  - 9 метални полици
  - 3 полици на врата со длабочина 161mm.
  - 3 полици во елемент горе со длабочина 268mm.
  - 3 полици во елемент долу со длабочина 403mm.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
- Агол на отворање: max.110°.
- Капацитет на врата: max. 3kg на полица.
- Компатибилен со стандардни шарки.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за PLENO PLUS LIBELL.



## Додаток за Pleno Standard Fioro

## Организатор со магнет - Пека



Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина

- Сетот се состои од 4 парчиња.

# PEGASUS



## Метален механизам на спуштање за во висечки елементи

### • PEGASUS

ЦЕЛОСНО МЕТАЛНИ ПОЛИЦИ




- Со повлекување на рачката полиците се спуштаат до подесеното ниво.
- Лесно отстранување на полиците за чистење.
- Висината на полиците може да се прилагоди според Вашите потреби.



- Вградена сопирачка и меко движење на механизам со минимум напор при извлекување.
- Подесување на кочницата/ движењето на механизмот.
- Гумена подлога против пролизгување.

Потребни димензии на елемент за монтажа на Pegasus



W = Ширина 900mm  
H = Висина 285-330mm  
L = Должина 660-946mm



## Механизам на спуштање за во висечки елементи PEGASUS – Река



Шифра	За ширина на елемент	Носивост	Боја
600558	900mm	10 - 20kg	бела
600559			антрацит

- Сетот се состои од :
  - 1 механизам за спуштање.
  - 4 метални полици.
  - Гумена подлога против пролизгување за сите полици.
- Комплетен лифт механизам на спуштање за висечки елементи со вградено меко отворање и затворање.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за PEGASUS.



### Додаток за Pegasus

## Организатор со магнет - Река



- Сетот се состои од 4 парчиња.

Шифра	Димензија W x H x L	Боја
600455	85 x 90 x 26/3mm	бела
600456		антрацит

W = Ширина ; H = Висина ; L = Должина



## Механизам за во висечки елементи на спуштање I Move - Kessebohmer




Шифра	За ширина на елемент	Тип	Боја
600320	600mm	со две полица	антрацит
600321	900mm	со една полица	


- Механизам со иновативни, ергономични и елегантни движења. Лесен за монтажа, уште полесен за употреба. Сега високите сидни елементи се достапни за секојдневна употреба.



- Механизам со една полица



- Механизам со две полица





Ротирачка полица за во висечки елементи TurnMotion II - Kessebohmer




Шифра	За ширина на елемент	Боја
600800	600mm	антрацит
600801		бела/хром

- Овозможува лесен пристап до сите производи со вртење на полицата од 360° во двете насоки.
- На секое вртење на 90° полицата застанува.
- Брза и лесна монтажа.
- Подесување на висината.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за TurnMotion II.





## Титаниумски профил и додатоци за организација во кујна

**emusa**  
furniture fittings solutions



Искористете го простор со ефективни решенија за складирање и вклопување во Вашата кујна. Како основен елемент е титаниумскиот профил, кој се прицврстува на ѕидот помеѓу горните и долните елементи, и додатоци кој можете да ги организирате по сопствен избор со цел да добиете ефикасна и функционална кујна.


### Титаниумски профил




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за титаниумскиот профил.



## Титаниумски профил за организација во кујна - Етиса







Шифра	L	Боја
600777	1100mm	антрацит




- Скриени држачи кои може да се подесуваат.
- Профилот може да се исече на димензија според Вашите потреби.

### Препораки за монтирање на титаниумски профил :




## Опционални додатоци за организација по избор за Титаниумски профил

## Полица - Етуса




Шифра	Н x L x W	Боја
600778	280 x 129 x 326mm	антрацит

## Полица за зачини - Етуса




Шифра	Н x L x W	Боја
600779	250 x 87 x 216mm	антрацит

## Држач за ролни - Етуса



Шифра	Н x L x W	Боја
600780	278 x 159 x 325mm	антрацит

## Држач за ножеви - Етуса




Шифра	Н x L x W	Боја
600781	336 x 104 x 173mm	антрацит




Опционални додатоци за организација по избор за Титаниумски профил

Држач за прибор за јадење - Етуса




Шифра	Н x L x W	Боја
600782	267 x 127 x 132mm	антрацит

Држач за таблет - Етуса



Шифра	Н x L x W	Боја
600783	280 x 102 x 222mm	антрацит

Закачалка - Етуса



Шифра	Н x L x W	Боја
600784	68 x 27 x 6mm	антрацит



## Додатоци за кујна

Перфектната организација во кујната никогаш не била полесна. Овие модерни додатоци Ви нудат ефективно и модерно решение за складирање на чашите и шишињата. Изработени се од висококвалитетен хромиран челик кој е гаранција за издржливост и долготрајност.


**emusa**  
furniture fittings solutions



Држач за чаши единечен - Етиса




Шифра	Материјал	Боја
600804	хромиран челик	хром



Држач за чаши единечен - Етиса



Шифра	Материјал	L	Боја
600805	хромиран челик	280mm	хром
600806		410mm	




Држач за чаши со 4 реда - Етиса




Шифра	Материјал	Боја
600807	хромиран челик	хром



Држач за чаши со 5 реда - Етиса



Шифра	Материјал	Боја
600808	хромиран челик	хром






## Држач за 2 шишиња - Етиса




Шифра	Материјал	Боја
600809	хромиран челик	хром



## Држач за 6 шишиња - Етиса




Шифра	Материјал	Боја
600810	хромиран челик	хром



## Закачалка за во кујна - Етиса




Шифра	Материјал	Боја
600811	хромиран челик	хром



## Двојна закачалка за во кујна - Етиса



Шифра	Материјал	Боја
600812	хромиран челик	хром



### Закачалка на извлекување за крпи - Етуса




Шифра	A	C	Материјал	Боја
600813	310mm	270mm	алуминиум	сива
600814				бела
600815	440mm	398mm		сива
600816				бела



сива



бела




A - должина на закачалка  
C - должина на држач за закачалка


### Полици за врата за организација - Етуса



Шифра	Материјал	Боја
600848	пластика	бела



## Цедалка за садови за во елемент - Vibo



Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Боја
600802	600mm	260/367mm	хром сјај
600803	800mm		



- Изработена од алуминиумска рамка, хромирана жица и PVC сад за цедење.


## Цедалка за садови за во елемент - GTV





Шифра	За ширина на елемент	Длабочина	Боја
600128	800mm	225mm	хром сјај
600134			



600128



600134







**INM NOVOMAK**

*Вашите идеи во акција*

Ѓорги Колозов бр. 5  
Скопје,  
Република Македонија

[www.novomak.com](http://www.novomak.com)  
[shop.novomak.com](http://shop.novomak.com)

+389 2 2461-664  
+389 2 2461-089